



излегува секој понеделник | 26 септември 2011 година | број 1 | издавач: Општина Струмица

## Општините Струмица и Копер потпишаа меморандум за соработка



Општините Струмица и Копер (Словенија) потпишаа Меморандум за соработка во областа на економијата, културата и спортот. Меморандумот во името на двете општини, во Копер го потпишаа градоначалниците, Зоран Заев и Борис Поповиќ.

Според градоначалникот Зоран Заев, Меморандумот предвидува соработка во повеќе области, како што се културата, спортот, но за Струмица најважниот дел е економијата, како и размената на искуствата. Копер важи за најразвиената општина не само во Словенија, туку и во овој дел од регионот на Западна Европа, со годишен буџет од 100 милиони евра, и оваа соработка ќе биде од голема помош за успешен развој на општина Струмица.

“Вратите на Копер за струмичките бизнисмени се отворени, посебно во областа на земјоделството, со што нашите земјоделски производи би имале подобра иднина во Копер и регионот на Истра, добар пласман со добри цени, а Копер би можел да биде и центар за снабдување на струмичките земјоделски производи и за останатите региони во Словенија” – вели градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев.

Во делегацијата на општина Струмица беа и претседателот на Советот, Марјан Даскаловски и советникот за меѓународна соработка, Ѓоко Ристевски, кои реализираа неколку средби со

стопанственици од Копер. За време на средбите беа разменети контакти, кои во иднина би послужиле за продлабочување на соработката помеѓу стопанствениците од двете општини.

Претходно делегацијата на општина Струмица беше во Полска во општина Груејц, каде имаа средба со градоначалникот, Јацек Столарски, претседателот на регионот, Марјан Гурски и со пратеникот во Полскиот парламент, Мирослав Малишевски. На средбата двајцата градоначалници разменија искуства за начинот на функционирањето на локалната самоуправа, разговараа за продлабочување на соработката помеѓу Струмица и Груејц во областите на економијата, културата и спортот.



Делегацијата од Струмица ја посети мултинационалната компанија од областа на автомобилската индустрија “FAURECIA” во Груејц и оствари средба со генералниот менаџер на компанијата на која му беа презентирани можностите за инвестирање во Струмица.

По повод Денот на заштита на шумите, а во рамките на одбележувањето на Европската зелена недела, денеска понеделник, 26-ти Септември од 09:30 часот ќе се изврши чистење на Трим патеката до манастирот “Свети Илија”. Општина Струмица ги повикува граѓаните на масовно учество во акцијата.



Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев на 27-ми Септември (вторник) ќе учествува на Семинарот во Тирана (Албанија) за "Зајакнување на капацитетите и соработката на локално избраните претставници во Албанија", во организација на Мрежата на асоцијации на локалните власти од Југоисточна Европа (НАЛАС) и Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа.

Семинарот е во насока на новоизбраните локални претставници, градоначалници и претседатели на Совети на сите општини во Албанија. Меѓу говорниците од голем број Европски градови во дебатата ќе учествува и градоначалникот Зоран Заев, кој ќе го пренесе своето искуство, и ќе даде свој придонес за развој на климата на доверба во интерес на доброто управување и за подобрување на локалната самоуправа.

Целите на НАЛАС каде членуваат 12 асоцијации од земјите во ЈИЕ се јакнење на децентрализацијата во духот на Европската повелба за локална самоуправа и размена на информации и искуства на националните легислативи на локалните власти.

### **Во Струмица одбележан Меѓународниот ден на мирот**

Општина Струмица во малиот Градски парк го одбележа Меѓународниот ден на мирот, 21

Септември. Со интонирање на химната на Република Македонија и со едноминутно молчење им се оддаде почит на сите оние кои ги положиле своите животи за мирот во светот.



Точно на пладне од Струмица, беше ја пренесе пораката на Генералниот секретар на Обединетите Нации, Бан Ки Мун, која во истовремо се читаше од секој дел на земјината топка, како и од Штабот на Обединетите Нации каде се одржуваше Централниот настан. "Мирољубива Струмица и мирољубивите струмичани денес се дел од глобалниот стремеж за глорификација на мирот, како најголема придобивка на цивилизираниот свет. Денес повторно сме овде да кажеме и докажеме дека сме на страната на човековото мнозинство кое својата иднина и прогрес ги креира во услови на мир и благосостојба. Струмица е дел од Македонија, а Македонија е дел од современиот свет.



Нашиов град и нашава земја го почитуваат мирот и го чуваат како едно големо драгоценост, затоа што мирисот на баруто, страдањата и губењето

на човечки животи и материјални добра од минатото, сеуште е врежено во меморијата на нашиот човек. Велат дека оној кој ја почувствувал војната најмногу го цени мирот.

Затоа ние денешните генерации струмичани и граѓани на Македонија треба да ги ползуваме горчливите искуства на нашите татковци и дедовци, и како граѓани на светот треба да се вложиме себеси за зачувување на мирот и негово негување, а тие наши заложби да ги пренесеме на идните генерации" – рече во својот говор, Верица Узунова, член на Советот на општина Струмица, потсетувајќи и на историографијата на Меѓународниот ден на мирот, кој е воспоставен пред точно 30 години, во 1981 година, и 10-те години од донесувањето на Резолуцијата за Меѓународен ден на мирот.



Градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев заедно со градоначалниците од Југоисточниот плански регион, на 30-ти Септември (петок) ќе учествуваат на македонско-бугарскиот Форум за размена на искуства во делот на регионален развој и досега имплементирани проекти во Сандански (Бугарија), на кој ќе се разговара за прекуграничната соработка, односно што подобро искористување на средствата од ИПА2 компонентата за прекугранична соработка и подготовка на што поквалитетни проекти. Според агендата, планирана е посета на некои проекти реализирани од страна на Бугарските општини, таканаречени "успешни приказни".

## Струмица го одбележа Светскиот Ден без автомобили



Над 200 ученици на своите велосипеди продефилираа по улиците на Струмица, предводени од градоначалникот Зоран Заев и претседателот на Советот на општина Струмица, Марјан Даскаловски, одбележувајќи го Светскиот Ден без автомобили.

“Ако ја сакаме планетата на која живееме, ако си ја сакаме државата, ако си го сакаме градот и општината и ако се сакаме самите себе, би било повеќе од убаво 22-ри Септември – Светскиот Ден без автомобили да не го гледаме и одбележуваме само од формален аспект“ – порача градоначалникот Зоран Заев од плоштадот “Гоце Делчев“, од каде стартуваше дефилето на велосипедистите.



Градоначалникот Зоран Заев посочи дека во неколку Европски градови, како што се Амстердам, Хелсинки, Копенхаген, Брисел, Минхен, Барселона, културата на живеење се рефлектира и со масовно возење на велосипеди, а на тамошните жители велосипедот им претставува омилен дел од нивното секојдневие. “Ако можат тие, можеме и ние. Затоа би сакал сликата од денешната парада на велосипедисти да биде чиста слика во нашиот град“ – додаде градоначалникот Зоран Заев.

Инаку, одбележувањето на Светскиот Ден без автомобили е во рамките на “Европската зелена недела“ која општина Струмица ја организира веќе трета година по ред во соработка со Еколошкото друштво “Планетум“.



По дефилето на велосипедистите во Градскиот парк се одржа натпревар на велосипеди за учениците од четирите основни училишта во градот. Учениците на натпреварот ги покажаа своите вештини во возење на велосипед, но и дека со возењето велосипед не само што се заштитува животната средина, туку тоа претставува и забава.



На натпреварот најмногу поени усвоија учениците од ООУ “Сандо Масев, добивајќи го првото место. Втори беа учениците од ООУ “Никола Вапцаров“, трети ООУ “Видое Подгорец“, а четврти учениците од ООУ “Маршал Тито“. Претседателот на Советот на општина Струмица, Марјан Даскаловски им додели пехари, а на сите учесници благодарници за учество во оваа натпреварување, иако целта не беше натпревар, туку рекреација и порака, - “што помалку да се користат автомобилите“.



## Ќе се гради велосипедска патека во централниот дел на градот

До средината на идната пролет Струмица ќе добие велосипедска патека долга 6200 метри, во централниот дел на градот. Во моментот се изработува проектот за одбележување на велосипедската патека.

Патеката ќе започнува од семафорите на раскрсницата пред ТЦ “Глобал“, продолжува по должината на булеварот “Маршал Тито“, ја опфаќа и улицата “Балканска“, повторно по булеварот “Маршал Тито“ се до фабриката за неметали “Огражден“, лево ќе свртува до улицата “Младинска“, по должината на цела улица “Младинска“ кон центарот, односно низ улицата “24 Октомври“, покрај ЈПКД “Комуналец“, со еден дел од Градскиот парк, а завршува повторно кај семафорите пред ТЦ “Глобал“.

За изградбата на дел од велосипедската патека се планирани финансиски средства во буџетот на Општина Струмица за оваа година и се очекува кон крајот на следниот месец да се започне со изградбата на патеката, а останатиот дел се планира во следната година, до крајот на пролетта. За оваа велосипедска патека Општина Струмица очекува и донација од Амбасадата на Холандија во Република Македонија.

Во Општина Струмица се размислува, доколку Советот на општината даде согласност, по изградбата на велосипедската патека да се набават 100 до 200 велосипеди, кои во текот на денот на три до четири пункта ќе им се изнајмуваат бесплатно на граѓаните.



По потпишувањето на договорот за спроведување поддржан буџетски форум помеѓу Општина Струмица и Швајцарската агенција за развој и соработка, во текот на оваа недела ќе отпочнат подготовките за “Форум на заедниците“, како форма на консултации за подготовка на буџетот за 2012 година.



## Во Струмица одбележан Европскиот ден на јазиците



По повод Европскиот ден на јазиците, 26-ти Септември, во Академијата за странски јазици “АБЦ“ во Струмица се одржа натпревар по англиски јазик “Spelling bee” за шестоодделенци од основните училишта во Струмичкиот регион.

Првото место го освои ученикот Никола Најдоски од ООУ “Сандо Масев“ Струмица, под менторство на проф. Мирјана Иванчева. Второто Ивана

Ковачева од ООУ “Св. Кирил и Методиј“ од Иловица - Подрачно училиште во Турново, под менторство на проф. Ани Катранџиева, додека трето место го освои Ѓорѓи Витанов од ООУ “Видоје Подгорец“ Струмица, под менторство на проф. Катерина Стефчова.



На натпреварот по англиски јазик “Spelling bee” кој е на иницијатива на Младинскиот Совет на општина Струмица, во

соработка со Академијата за странски јазици “АБЦ“ и Мировниот корпус Македонија, а под покровителство на градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев, се натпреваруваа 68 ученици од повеќе основни училишта во Струмичкиот регион.



Инаку, Струмица е меѓу четирите градови во Македонија, Скопје, Штип и Струга, каде со низа активности

за прв пат се одбележува Европскиот ден на јазиците...



По тој повод, во Струмичката библиотека “Благој Јанков Мучето”, во организација на Асоцијацијата ЕЛТАМ беа доделени наградите од ликовниот конкурс што го распиша Британскиот Совет, на тема “изучување на јазиците”,

### И Струмица дел од манифестацијата “100 илјади поети за промена”



Струмица и Македонија беа дел од глобалната манифестација “100 илјади поети за промена” која истовремено во саботата на 24-ти Септември се

на кој учествуваа 150 учесници од основните училишта во Струмичкиот регион.

За најдобар цртеж е прогласен цртежот на ученицката Елена Јанушева од ООУ “Гоце Делчев” од Василево, освојувајќи ја првата награда. Второто место и припадна на Вики Цицимова од ООУ “Видое Подгорец” од Струмица, а третото на Татјана Босиљанова од ООУ “Сандо Масев” - Струмица.



На свеченоста претставници од Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија – ЕЛТАМ, одржаа работилница со триесеттина ученици и нивните родители, која беше дел од одбележувањето на денешниот Европски ден на јазиците, 26-ти Септември.

одржуваше во 95 земји од светот. На три локации во Струмица се претставија 20-тина поети од Македонија.

Целта на оваа поетска манифестација е обединување на самите поети од целиот свет кои преку поезијата сакаат да направат минимална промена на свеста на општеството во кое живееме, промена во начинот на размислување, односот на луѓето, обидот да се инспирираат и мотивираат луѓето за барем минимална промена.



Пријавените дела, што се интерпретираа на трите локации во Струмица, во старото забавиште, во малиот Градски парк и во новиот Амфитеатар, ќе бидат објавени на официјалната веб страна на овој настан <http://www.100tpc.org/>, а целата документација од ракописите ќе биде архивирана и во универзитетот “Стенфорд” во Калифорнија во рамките на дигиталната програма за архивирање LOCKSS <http://lockss.stanford.edu/lockss/Home>.

Струмица беше единствениот град во Македонија каде се одржуваше оваа манифестација, а истата беше поддржана и градоначалникот на општина Струмица, Зоран Заев.

Претставник од Одделението за спорт и физичка култура при Општина Струмица ќе учествува на Семинарот за “Ц” лиценца, кој во организација на Фудбалската Федерација на Македонија, од 28-ми Септември до 1-ви Октомври ќе се одржи во хотелот “Истатов” во Нов Дојран. На Семинарот кој е во рамките на “Грасрут” проектот, ќе учествува и Пит Хуберс од УЕФА, а свое излагање ќе имаат и еминентни спортски работници од ФФМ.



#### 44-та Седница на Советот на општина Струмица



Советот на општина Струмица на **29.09.2011** година (**четврток**) со почеток во **13:00** часот ќе ја одржи **44-тата** седница на која ќе се расправа по следниот **Дневен ред**:

1. Предлог-Програма за дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2011 година;
2. Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3912 КО Струмица;
3. Предлог-Одлука за формирање на Општински совет за превенција од малолетничко претстапништво ;
4. Предлог-Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавната установа – Меѓуопштински центар за социјални работи во Струмица;
5. Предлог-Решение за именување членови во Локалниот економско-социјален совет на општина Струмица;
6. Извештај за работа на СОУ “Димитар Влахов” Струмица во учебната 2010/2011 година;
7. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Димитар Влахов” Струмица во учебната 2011/2012 година;

8. Извештај за работа на СОУ “Никола Карев” Струмица во учебната 2010/2011 година;
9. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Никола Карев” Струмица во учебната 2011/2012 година;
10. Извештај за работа на ОМУ “Боро Џони” Струмица во учебната 2010/2011 година;
11. Предлог-Годишна програма за работа на ОМУ “Боро Џони” Струмица во учебната 2011/2012 година;
12. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска радост” Струмица во учебната 2010/2011 година;
13. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица во учебната 2011/20012 година;
14. Правилник за организација и систематизација на работите и работните места во ЈОУДГ “Детска Радост” Струмица;
15. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ОУ “Маршал Тито” Муртино – Струмица;
  - а). Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение;
  - б). Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
  - в). Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
  - г). Програма за посета на планетариум со учениците од VI (9) одделение;
  - д). Програма за кампување со учениците од шесто до деветто одделение;
  - е). Програма за зимување со учениците од шесто до деветто одделение.
16. Програми за изведување на екскурзии за учениците од ОУ “Даме Груев” Куклиш:
  - а). Програма за изведување на едnodневна екскурзија со учениците од трето одделение;
  - б). Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
  - в). Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
17. Предлог-Програма за дополнување на Годишна програма за работа на СОУ “Јане Сандански” Струмица во учебната 2011/2012 година.



Во рамките на Проектот “Евро Порта Фест” на Здружението “Внимание” од Гевгелија, кој се реализира во партнерска соработка со општина Струмица, на 30-ти Септември (петок) во просториите на Дом на АРМ во 11:00 часот ќе се одржи аудиција за млади таленти – солисти.

Право на учество имаат ученици од основните и средните општински училишта, на возраст од 7 до 18 години, а заинтересираните кандидати за учество во аудицијата треба да имаат подготвено две композиции, една на македонски јазик и една на англиски јазик.

Избраните кандидати ќе настапат на фестивалот “Евро Порта Фест” што ќе се одржи во Струмица на Денот на патронот на градот, 11-ти Декември 2011 година.



ОПШТИНА  
СТРУМИЦА



Струмица@Инфо

Информативен неделник на Општина Струмица